

Контекстуална анализа на податоците од извештајот „Барометар за еднакви можности 2023“

Автори: Наташа Амдију, Неда Чаловска Димовска

Дата: 2023

PDF MK: [ednakvosta i nediskriminacijata niz prizma na gragjanite i gragjankite.pdf](#)

PDF SQ: [barazia dhe mosdiskriminimi permes prizmit te qytetareve dhe qytetareve.pdf](#)

PDF EN: [equality and non-discrimination from the viewpoint of citizens.pdf](#)



Во Република Северна Македонија во октомври 2020 година (една деценија од донесувањето на првиот антидискриминациски закон), се донесе новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД). Воедно, Законот предвиде и суштински измени во начинот на функционирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, со значително проширена надлежност, за разлика од поранешната Комисија за заштита од дискриминација. Во мај 2022 година се донесе и новата Национална стратегија за еднаквост и недискриминација (2022-2026). Но, покрај законската рамка и улогата на институциите, за сеопфатна борба против дискриминацијата потребно е независно и експертско вклучување преку разни акции и оваа анализа има за цел да придонесе во борбата против дискриминацијата преку поврзување на емпириските податоци со низа на контекстуални фактори и аспекти, со цел подобро разбирање на трендовите.

МЦМС и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во соработка со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во текот на 2023 година го подготвија четвртиот бран на

истражувачкиот извештај: „Барометар за еднакви можности“. Анализираниите податоци говорат дека дискриминацијата е широко распространета во јавноста, со тренд на умерен пораст кај пет од седум основи за дискриминација. Секој трет испитаник изјавува дека бил жртва на дискриминација, а секој четврти дека бил сведок на дискриминација. Во 2023 година граѓанките и граѓаните сметаат дека не се вложуваат доволно напори за борба против дискриминацијата. Барометарот за еднакви можности, овозможува увид во насоката и во интензитетот на промените во перцепциите, ставовите, знаењето и свесноста за дискриминацијата и нееднаквоста во земјата во периодот од 2009 до 2023 година. Во извештајот се анализираат одговорите на испитаниците за седум основи на дискриминација - пол, етничка припадност, религија или уверување, возраст, попреченост, сексуална ориентација и политичка припадност.

Оваа контекстуална анализа овозможува подобро разбирање на податочните трендови и нивно поврзување со различните социополитички фактори и актери кои влијаат на унапредување на еднаквоста и борбата против дискриминацијата. Со анализирање на сличностите, разликите и трендовите низ контекстуални димензии, оваа анализа идентификува низа варијации, аномалии или јазови, кои даваат вредни сознанија за идните чекори коишто државата треба да ги преземе, со цел подобрување на состојбата. Затоа анализата, во основа, претставува документ за политики, кој ќе може да биде искористен во планирањето на мерките и политиките на среден и на долг рок, од сите релевантни чинители.

Оваа контекстуална анализа нема за цел детектирање на причините за одделни перцепции/тврдења на граѓаните и граѓанките, но укажува на постојната дискрепанца меѓу перцепцијата на општата јавност и определени подгрупи испитаници и испитанички, ситуацијата во реалноста поткрепена со случаи, други истражувања и индекси, официјални статистики од Државниот завод за статистика, медиумски натписи и искуството на граѓанските организации од работата со ранливите групи што ги застапуваат. Во неа се анализирани податоците од Барометарот поврзани со социјалната дистанца, перцепцијата за дискриминација, искуства со дискриминација, борба против дискриминација и познавање на своите права, еднакви можности при вработување и отвореност кон различностите.